



# СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Службен гласник на Општина Прилеп – Излегува по потреба	27 Март 2012 година Службен гласник број 4 Овој примерок чини 50 ден. Годишна претплата 2.000 ден.	Жиро с-ка при Комерцијална банка – Филијала Прилеп 300020000208779 ЕДБ 4021996117695
<b>Адреса: Пишџу Гули бр.2, тел.416-454, <a href="http://www.prilep.gov.mk">www.prilep.gov.mk</a>, email:<a href="mailto:prilep@prilep.gov.mk">prilep@prilep.gov.mk</a></b>		

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

## **З А К Л У Ч О К ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ВРШЕЊЕ НА ЈАВНИ РАБОТИ ОД СТРАНА НА ЛИЦА ИЗЛОЖЕНИ НА СОЦИЈАЛЕН РИЗИК**

1. Одлуката за организирање на вршење на јавни работи од страна на лица изложени на социјален ризик, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 697/1  
27.03.2012 година  
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општина Прилеп  
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), и член 26 став 1 точка 33, а во врска со член 22 став 1 точка 4 и точка 7 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на ден 26.03.2012 година, донесе:

**О Д Л У К А**  
за организирање на вршење јавни работи од страна на лица изложени на социјален ризик

## **ЦЕЛ И КРАТОК ОПИС**

### **Член 1**

Поради стекнување на одредени практични знаења и вештини преку континуирано работно ангажирање со цел остварување социјална грижа Советот на Општина Прилеп одлучи да организира јавна работа со работно ангажирање на лица изложени на социјален ризик.

### **Член 2**

Јавните работи ќе се организираат во областите од: Одржување и обновување на јавната инфраструктура (уредување и изградба на патишта, патни појаси, насипи, канали, мостови, гробишта, реконструкција на канализациона и водоводна мрежа и други објекти од јавен интерес, -подобрување на условите за живеење и други работи) и одржување и заштита на животната средина и природата, санација на дивите депонии, чистење и одржување на речните корита, канали, одводи, јавни површини, пошумување, одржување на опремата во парковите и јавните детски игралишта, и други работи од јавен карактер).

За време на ангажирањето на лицата ќе им се обезбеди финансиска поддршка.

### **Член 3**

Целна група на оваа Одлука се долгорочно евидентирани невработени лица, ниско квалификувани невработени лица и повозрасни невработени лица (над 50 години старост).

#### **Член 4**

Вкупниот број на вршители на јавни работи е **100** лица .

#### **ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА**

#### **Член 5**

Средствата потребни за извршување на оваа одлука да се предвидени во буџетот на Општина Прилеп во висина од **5.000.000,00 МКД (петмилиониденари)** од ставка **425 други договорни услуги.**

#### **Член 6**

Надлежни институции за имплементација на вршењето на овие јавни работи ќе бидат :Општина Прилеп,Јавните Претпријатија основани од Општина Прилеп и Агенција за вработување на РМ -Центар за вработување Прилеп и Центар за Социјална работа Прилеп.

#### **УСЛОВИ И КРИТЕРИУМИ:**

#### **Член 7**

Ангажираните вршители на јавни работи врз основа на оваа одлука да бидат распоредени во јавните претпријатија основани од организаторот Општина Прилеп на следните работи:

- Изработка на бекатон тротоари
- Мерење на улици
- Изработка на Парковски Површини
- Одржување на Могила
- Селекција на отпад
- Средување на заштитните зони на каптажите на изворите
- Средување на заштитни зони на бунарските построенија
- Чистење на ободен канал
- Чистење на решетки
- Чистење на сливници
- Чистење на ревизиони шахти
- Чистење на канал на улица„Орде Чопела“
- Чистење на колектор после Ицков мост
- Чистење на јавни површини.

#### **Член 8**

Организаторот на јавните работи се обврзува на ангажираното лице да му ги обезбеди сите услови за непречено вршење на работите за кои ќе биде ангажирано.

Организаторот е должен за времетраењето на јавните работи да врши непречена проверка и контрола на

спроведувањето и извршувањето на јавните работи.

#### **ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

#### **Член 9**

Се задолжува Градоначалникот да ја спроведе оваа одлука по претходно потпишан договор меѓу лицата вклучени во јавни работи и организаторот односно Општина Прилеп.

#### **Член 10**

Оваа Одлука да се достави до Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

#### **Член 11**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 672/2  
26.03.2012 година  
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општина Прилеп  
Проф. Д-р. Гордана Мицеска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

#### **ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОКОТ ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИНФОРМАЦИЈАТА ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО ОПШТИНА ПРИЛЕП СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ЗА 2011 ГОДИНА**

1. Заклучокот за усвојување на Информацијата за квалитетот на водоснабдувањето на населението во Општина Прилеп со вода за пиење за 2011 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 697/2  
27.03.2012 година  
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општина Прилеп  
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003 и 4/2005), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на ден 26.03.2012 година, претресувајќи ја Информација за квалитетот на водоснабдувањето на населението во Општина Прилеп со вода за пиење за 2011 година, донесе:

### **ЗАКЛУЧОК**

за усвојување на Информација за квалитетот на водоснабдувањето на населението во Општина Прилеп со вода за пиење за 2011 година

1. Се усвојува Информација за квалитетот на водоснабдувањето на населението во Општина Прилеп со вода за пиење за 2011 година

2. Заклучокот ќе се објави во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 672/3  
26.03.2012 година  
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општина Прилеп  
Проф. Д-р. Гордана Мицеска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

### **ЗАКЛУЧОК**

#### **ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОЛГОРОЧНО ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП**

1. Одлуката за долгорочно домашно задолжување на Општина Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 697/3  
27.03.2012 година  
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општина Прилеп  
Марјан Ристески

Врз основа на член 18 и 20 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.61/04,96/04 и 67/07), член 4 од законот за јавен долг (Сл.весник на Р.М. бр.62/05 и 35/11), и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/02), Советот на Општина Прилеп на седница одржана на 26.03.2012 година донесе:

### **ОДЛУКА**

#### **За долгорочно домашно задолжување на општина Прилеп**

#### **ОПШТИ ОДРЕДБИ**

##### **Член 1**

Со оваа Одлука се уредува долгорочно домашно задолжување на Општина Прилеп, кое ќе се оствари преку потпишување на Договор за под-заем со Министерството за финансии, во рамки на средствата обезбедени со Проектот за подобрување на општинските услуги финансиран со заем од Меѓународната банка за обнова и развој-Светска банка, а со цел финансирање на капитален инвестиционен

проект од областа на линиска инфраструктура за улица.

##### **Член 2**

Долгорочното задолжување на Општината е од општ јавен интерес, утврден по спроведена јавна расправа и има економска и финансиска оправданост.

#### **ВИД И ЦЕЛ НА ЗАДОЛЖУВАЊЕТО**

##### **Член 3**

Видот и целта на задолжувањето е реализација на капитален општински проект за дејности од областа на линиска инфраструктура за улица, утврден по спроведена јавна расправа и тоа.

Проект за реконструкција на дел од улица "Моша Пијаде" (Александар Македонски) на подрачјето на општина Прилеп кој опфаќа кој опфаќа

- Реконструкција на улица;
- Проширување на постоен АБ мост и
- Изведба на потпорен ѕид.

#### **НАЧИН НА ЗАДОЛЖУВАЊЕ**

##### **Член 4**

Задолжувањето ќе биде домашно долгорочно препозајмување преку Проектот за подобрување на општинските услуги, финансиран со заем од Меѓународната банка за обнова и развој-Светска банка, Компонента А: Општински инвестиции. Задолжувањето ќе биде изразено во странска валута- евро.

#### **ИЗНОС И НАЧИН НА ЗАДОЛЖУВАЊЕ**

##### **Член 5**

Висината на задолжувањето, односно максималниот износ на главницата изнесува 500.000,00 **евра**.

Висина на каматна стапка: шест месечен ЛИБОР за евро валута со варијабилен распон.

#### **НАЧИН НА ОТПЛАТА**

##### **Член 6**

Вкупниот период на отплата на заемот ќе биде максимум 10 години, вклучувајќи 3 години грејс период. Последниот датум на отплата на заемот нема да биде подоцна од 15-ти февруари 2022 година.

Заемот ќе се отплаќа со еднакви полугодишни ануитети

##### **Член 7**

Општината се обврзува во рок од 10 работни дена по секоја исплата на ратата во врска со долгот, да го извести Министерството за финансии.

За долгорочното задолжување Општината ќе изготви План за финансискиот капацитет и начинот на отплаќање, како и амортизационен план.

## СОГЛАСНОСТ И ИЗВЕСТИТЕЛНИ ОБВРСКИ

### Член 8

За долгорочно задолжување на Општината потребна е претходна согласност од Владата на Република Македонија, врз претходно позитивно мислење од Министерството за финансии.

### Член 9

По добивањето на писмената согласност од Владата на РМ, општината започнува постапка за задолжување, во исти услови и рамки под кои е одобрено и барањето на општината за долгорочно задолжување.

### Член 10

Општината е должна да потпише Договор за кредитирање и истиот да го достави во рок од 10 работни дена до Министерството за финансии.

## ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

### Член 11

Советот на Општина Прилеп со донесувањето на оваа Одлука го одобрува долгорочното задолжување.

### Член 12

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп", а ќе се применува по добивањето на писмена согласност од Владата на Република Македонија.

Број 07 - 672/4  
26.03.2012 година  
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општина Прилеп  
Проф. Д-р. Гордана Мицеска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

## **ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ОПШТИНСКИТЕ ПАТИШТА И УЛИЦИ ВО ОПШТИНА ПРИЛЕП**

1. Одлуката за утврдување на висината на надоместокот за обезбедување на финансиски средства за изградба,

реконструкција, одржување и заштита на општинските патишта и улици во Општина Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 697/4  
27.03.2012 година  
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општина Прилеп  
Марјан Ристески

Врз основа на член 62, член 55 и член 6 став 1 од Законот за јавните патишта(службен весник на РМ бр.84/08, 52/09, 114/09, 39/10, 124/10, 23/11 I 53/11) и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Прилеп на седницата на одржана на 26.03.2012 година, донесе:

## ОДЛУКА

за утврдување на висината на надоместокот за обезбедувањефинансиски средства за изградба,реконструкција, одржување и заштита на општинските патишта и улици во општина Прилеп

### Член 1

Финансиски средства за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските патишта и улици се обезбедуваат од:

- поставување натписи и рекламни табли во заштитниот појас;
- приклучување на пристапен пат на јавен пат;
- поставување на инсталации во трупот на патот и во патниот појас;
- изградба и користење на комерцијални објекти на кои е дозволен пристап на јавен пат надвор од населено место;
- прекумерно користење на пат;
- вонредниот превоз и
- штета сторена на патот и објектите на патот

### Член 2

За поставување натписи и рекламни табли во заштитниот појас на општинските патишта и улици во општина Прилеп се плаќа надоместок и тоа:

- за големина до 0,5м<sup>2</sup>.....2000 ден-годишно
- за големина од 0,5м<sup>2</sup> до 1м<sup>2</sup>.....4000 ден-годишно
- за големина од 1до 3м<sup>2</sup>....7000 ден-годишно
- за големина преку 3м<sup>2</sup> .....15000 ден-годишно

Дозвола за поставување на натписи и рекламни табли во заштитниот појас на општинските патишта и улици издава градоначалникот на општина Прилеп.

### Член 3

Сопствениците и корисниците на објектите лоцирани во заштитниот појас на општинските патишта и улици ,или во нивна близина можат да изградат пристапен пат до

општински пат, врз основа на одобрение издадено од општината.

Надоместокот за приклучување на пристапен пат до општински пат изнесува 10 000 денари.

Член 4

Надоместокот запоставување на инсталации во трупот на патот и во патниот појас на општинските патишта и улици изнесува 150 денари по метар должен поставена инсталација.

Дозвола за поставување на инсталации во патниот и заштитниот појас на општинските патишта, и улици издава градоначалникот на општина Прилеп, по претходна согласност издадена од општината.

Член 5

Надоместокот од изградба и користење на комерцијални објекти на кои е дозволен пристап на јавен пат надвор од населено место изнесува 5000 денари.

Член 6

Прекумерното користење на општински пат и улици, или нивни дел е времено или трајно користење користење на патот на повеќе од 50% од сите извршени превози на стока на патот, поради извршување на инвестициони работи или заради вршење на производни и услужни дејности (искористување на камења, руди и сл).

Надоместокот од прекумерно користење на општински пат и улици изнесува:

-за времено користење.....**3000 денари** по поминат километар на ден и

-за трајно користење.....**1000 денари** по поминат километар на ден.

Дозволата за прекувремено користење на општински пат и улици ја издава градоначалникот на општина Прилеп.

Член 7

Користењето на општинските патишта и улици со возило кое празно или заедно со товарот ги надминува пропишаните услови во поглед на димензиите, вкупната тежина и оскиниот притисок, се врши врз основа на дозвола за вонреден превоз, издадена од градоначалникот на општина Прилеп, по претходна согласност на Миниистерството за внатрешни работи.

Надоместокот за вонредниот превоз на општинските патишта и улици изнесува 1000 денари за секој тон надминато оскино оптоварување по должен километар.

Член 8

Надоместокот за штетата сторена на општинските патишта и улици ја утврдува комисија формирана од градоначалникот на општина Прилеп, на основа извршен увид и проценка на сторената штета.

Комисијата е составена од три члена и тоа: претставник од надлежниот орган на општината, МВР-СВР Битола-Полициска станица Прилеп и од организацијата која ги одржува општинските патишта и улици.

Член 9

Обезбедените средства од член 1 на оваа одлука општината ги распоредува за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските патишта и улици.

Член 10

Со денот на влегување во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување висината на надоместокот за обезбедување финансиски средства за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските патишта во општина Прилеп, бр. 07-2260/8 од 26.09.2008 година (сл.гласник на општина Прилеп бр.11/08), и Одлуката за изменување на Одлуката за утврдување висината на надоместокот за обезбедување финансиски средства за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските патишта во Општина Прилеп, бр. 07-285/5 од 28.01.2009.

Член 11

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 672/5  
26.03.2012 година  
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општина Прилеп  
Проф. Д-р. Гордана Мицеска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК  
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ  
НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ДОЗВОЛИ  
СО ВРШЕЊЕ НА НАДЗОР**

1. Одлуката за утврдување на висината на надоместокот за дозволи со вршење на надзор, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 697/5  
27.03.2012 година  
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општина Прилеп  
Марјан Ристески

Врз основа на член 55 став 1 точка 4, член 62 и член 68 од Законот за јавните патишта ("Службен весник на РМ" бр.84/2008, 52/2009, 114/2009, 39/2010, 124/2010, 23/2011 и 53/2011) и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Советот на општина Прилеп на

седницата на одржана на 26.03.2012 година, донесе:

### ОДЛУКА

за уредување на висината на надоместокот за дозволисо вршење на надзор

#### Член 1

Со оваа Одлука се утврдува висината на надоместокот за дозволи со вршење на надзор.

#### Член 2

Единечни цени се формираат со калкулација која ги содржи следите елементи: увид на лице место, плус бројот одење на лице место помножена со единечната цена во зависност од стручното лице одредено за вршење на стручен надзор по издадена дозвола.

Во единечната цена влегуваат ефективните саати за вршење и надзор и саатите за припрема(проучување на документацијата или изработка на истата).

Искусствено е потребен следниот број на надзори на објекти:

1.Изготвување на техничка документација и надзор при монтажа за натпис покрај патот..... **1надзор**

2.Поставување на инсталации покрај патот:

-за траса до 10 метри.....**1 надзор**

-за траса до 100 метри.....**2 надзор**

-за траса до 1 километар.....**4надзор**

-за траса поголема од 1 километар...**10**

**надзор**

3.Поставување на инсталации во улица и тротоар:

-за траса до 10 метри.....**1надзор**

-за траса до 100 метри.....**2 надзор**

-за траса до 1 километар.....**4надзор**

-за траса поголема од 1 км...**10 надзор**

4.Премин на инсталациите преку трупот на патот и улицата:

-со бушење .....**2надзор**

-со прекоп.....**4надзор**

5.Приклучување на пристапни патишта.....**од 6-8 надзор**

6.Изградба на објекти во заштитниот појас на патот:

А-без приклучен пат.....**2надзор**

Б-со приклучен пат.....**од 8-10надзор**

7.Вонреден превоз.....**1надзор**

8.Прекумерно користење на пат

.....**1надзор**

9.Штета сторена на патот и објектите на патот.....**1надзор.**

За позициите под реден број 2,3,5,6Б, 7,8, и 9 дадена е можност за извршување на месечен надзор.

Цената за вршење на надзор на територијаста на општина Прилеп се утврдува во износ од 1600 денари за еден надзор.

#### Член 3

Со денот на влегување во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за уредување на висина на надоместокот за одобрија и согласности со вршење на надзор,бр. 07-456/37 од 27.03. 2006 година.

#### Член 4

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службени гласник на Општина Прилеп.

Број 07 - 672/6  
26.03.2012 година  
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општина Прилеп  
Проф. Д-р. Гордана Мицеска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

### ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД НАДОМЕСТОК ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ООУ "БЛАЖЕ КОНЕСКИ" - ПРИЛЕП

1. Одлуката за ослободување од надоместок за уредување на градежно земјиште за ООУ "Блаже Конески" - Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 697/6  
27.03.2012 година  
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општина Прилеп  
Марјан Ристески

Врз основа на точка 6 став 3 од Програмата за уредување на земјиштето на подрачјето на општина Прилеп за 2012 година („Сл. гласник на општина Прилеп,, бр.2/09) и член 22 с.1 т. 1 и 36 став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа("Сл.весник на РМ" бр.5/2002), член 26 став 1 точка 46 од Статутот на општина Прилеп("Сл. гласник на општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 10/2008) Советот на општина Прилеп, на седницата одржана на 26.03.2012 година, донесе:

### ОДЛУКА

за ослободување од надоместок за уредување на градежно земјиште за ОУ „Блаже Конески,- Прилеп

Член 1

Се ослободува од надоместок за уредување на градежно земјиште за реконструкција на инсталации и реконструкција со адаптација на дел од училишната зграда :

- ОУ „Блаже Конески“ - Прилеп.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 672/7  
26.03.2012 година  
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општина Прилеп  
Проф. Д-р. Гордана Мицеска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК  
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОКОТ ПО  
ИЗВЕШТАЈОТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА  
ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ НА ПЕЛАГОНИСКИОТ  
ПЛАНСКИ РЕГИОН 2010-2015 ОД СТРАНА НА  
ЦЕНТАРОТ ЗА РАЗВОЈ НА ПЕЛАГОНИСКИОТ  
ПЛАНСКИ РЕГИОН ЗА 2011 ГОДИНА  
И ГОДИШНИОТ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ НА  
ЦЕНТАРОТ ЗА РАЗВОЈ НА ПЕЛАГОНИСКИОТ  
ПЛАНСКИ РЕГИОН ЗА 2011 ГОДИНА**

1. Заклучокот по Извештајот за спроведување на Програмата за развој на Пелагонискиот плански регион 2010-2015 од страна на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион за 2011 година и Годишниот Финансиски извештај на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион за 2011 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 697/7  
27.03.2012 година  
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општина Прилеп  
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003 и 4/2005), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на ден 26.03.2012 година, претресувајќи го Извештајот за спроведување на Програмата за развој на Пелагонискиот плански регион 2010-2015 од страна на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион за 2011 година и Годишниот Финансиски извештај на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион за 2011 година, донесе:

**ЗАКЛУЧОК**

за усвојување на Извештајот за спроведување на Програмата за развој на Пелагонискиот плански регион 2010-2015 од страна на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион за 2011 година и Годишниот Финансиски извештај на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион за 2011 година

1. Се усвојува Извештајот за спроведување на Програмата за развој на Пелагонискиот плански регион 2010-2015 од страна на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион за 2011 година и Годишниот Финансиски извештај на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион за 2011 година.

2. Заклучокот ќе се објави во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 672/8  
26.03.2012 година  
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општина Прилеп  
Проф. Д-р. Гордана Мицеска

**СОДРЖИНА**

на "Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 4  
од 27.03.2012 година

1. Одлука за организирање на вршење на јавни работи од страна на лица изложени на социјален ризик.....**Стр.1**
2. Заклучок за усвојување на Информацијата за квалитетот на водоснабдувањето на населението во Општина Прилеп со вода за пиење за 2011 година.....**Стр.3**
3. Одлука за долгорочно домашно задолжување на Општина Прилеп.  
.....**Стр.3**
4. Одлука за утврдување на висината на надоместокот за обезбедување на финансиски средства за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските патишта и улици во Општина Прилеп. ....**Стр.4**
5. Одлука за утврдување на висината на надоместокот за дозволи со вршење на надзор.....**Стр.6**
6. Одлука за ослободување од надоместок за уредување на градежно земјиште за ООУ "Блаже Конески".....**Стр.6**
7. Заклучок по Извештајот за спроведување на Програмата за развој на Пелагонискиот плански регион 2010-2015 од страна на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион за 2011 година и Годишниот Финансиски извештај на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион за 2011 година.  
.....**Стр.7**

Издава: Општина Прилеп. Главен и одговорен уредник: Марјан Ристески – Градоначалник на Општина Прилеп. Дизајн и компјутерска обработка: Горица Чатлеска. Печати: Одделение за правни работи. Тираж: 60 примероци.